


Развојот на земјоделството во Македонија и подобрување на ефикасноста и ефективноста во распределбата на средствата од ИПАРД Програмата


Д-р Марјан Николов





- Две важни програми:
- Програма за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој од централниот буџет и
- Инструментот на ЕУ за претпристапна помош ИПАРД
- Во периодот 2007-2012 националната програма чинеше 475 милиони евра или 238 евра секој македонски државјанин или 1% просечно годишно од БДП на РМ
- ИПАРД за истиот период достигна 63 милиони евра што е 13% од она што РМ инвестирала

Figure. CEA organizational structure development



- **ЗА ДЕНЕС Д-р Горан Ковачев:**
- Сакавме да добиеме одговори зошто е релативно ниска искористеноста на ИПАРД и кои се тесните грла?
- Кои се препораките за зголемување на ефикасноста?

- **ЗА ПОНАТАМУ:**
- Што понатаму за да се зголеми ефективноста?
- За ефективноста се уште нема дебата...
- Дobar почеток е студијата на случај со еден земјоделец – Габриела Димовска

ЕК акредитирала 3 мерки:

- а) во рамките на приоритетната оска 1:
 - - **мерка 101** – Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно реструктурирање и надградба за **достигнување на стандардите на ЕУ;**
 - - **мерка 103** – Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи со нивно реструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на ЕУ и
- б) во рамките на приоритетната оска 3:
 - - **мерка 302** – Диверзификација и развој на рурални економски активности.

- Разликата е во тоа што во ЕУ ИПАРД е капитал, а во РМ ИПАРД се пари
- Капиталот е ресурс со кој во иднина го зголемуваме потенцијалот за раст, а парите се само медиум за размена т.е. потрошувачка

ЦЕА КОНТАКТИ

www.cea.org.mk

<http://www.mkbudget.org/>

Center for Economic Analyses-CEA

Bul. Jane Sandanski 63/3

1000 Skopje

Macedonia

Phone: +389 (71) 310 974

Fax: +389 (2) 2444 766

Marjan Nikolov, PhD President

E-mail: info@cea.org.mk